

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 161

31 август 2018, петок

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2956. <b>Одлука</b> за утврдување на висината на надоместокот за закупнина на стан.....	2	2964. <b>Одлука</b> за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје).....	4
2957. <b>Одлука</b> за утврдување коефициент за плата на директор на Оперативно - техничката агенција - ОТА.....	2	2965. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ВОДОВОД Куманово за регулиран период 2018-2020 година.....	7
2958. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина.....	3	2966. <b>Решение</b> за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово за регулиран период 2018-2020 година.....	7
2959. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Гевгелија.....	3	<b>Огласен дел</b> .....	1-40
2960. <b>Одлука</b> за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.....	3		
2961. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	4		
2962. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судски совет на Република Македонија.....	4		
2963. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	4		

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2956.

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 8 и став 2 од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/11, 109/14 и 140/2018), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАКУПНИНА НА СТАН

1. Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за закупнина на стан на пратениците на кои местото на живеење им е надвор од територијата на Град Скопје и доколку не користат надоместок за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели или надоместок за одвоен живот од семејството.

2. Висината на надоместокот на закупнина на стан за пратениците изнесува 400 Евра месечен бруто износ во денарска противвредност, според средниот курс утврден од страна на Народната банка на Република Македонија на денот на поднесување на аконтативната пресметка за персонален данок во УЈП.

Пратениците кои ќе остварат право на закупнина на стан имаат право на надоместок за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок за трошоци за патарина за викенди и празници согласно Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели.

4. Надоместокот за закупнина на стан се остварува врз основа на писмено барање, кое содржи:

- лична изјава заверена кај нотар дека барателот нема во сопственост или под закуп стан или куќа во површина најмалку од 80 м<sup>2</sup> во Скопје.

Барањето од став 1 на оваа точка се поднесува до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

5. На пратениците на кои им е признат надоместокот на закупнина на стан им се признаваат трошоците за комунални услуги за користење на стан и тоа:

- за пратеник се признава право на реални трошоци за платени комунални услуги најмногу до 100 Евра во денарска противвредност според средниот курс утврден од страна на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Трошоците за комунални услуги за користење на стан од ставот 1 на оваа точка се исплаќаат од сметка на Собранието на Република Македонија по поднесени платени сметки/фактури за комунални трошоци од пратеникот.

Трошоци за комунални услуги за користење на стан, над признатите согласно став 1 на овој член се на товар на закупувачот на станот.

6. Заради остварување на надоместокот за закупнина, пратениците до Собранието на Република Македонија, кое го остваруваат правото на закуп доставуваат и договор за закуп на стан заверен кај нотар и докажа дека договорот за закуп е пријавен во Управата за јавни приходи.

7. Надоместокот за закупнина на стан и за трошоците за комунални услуги од точката 6. на оваа одлука се пресметуваат и исплаќаат од сметка на Собранието на Република Македонија на трансакциска сметка на закуподавачот во бруто износ од 400 Евра во денарска противвредност.

8. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и влегува во сила од 1 септември 2018 година.

Бр. 16-5035/1  
31 август 2018 година  
Скопје

Комисија за прашања на изборите  
и именувања на Собранието на  
Република Македонија  
Претседател,  
**Илија Димовски, с.р.**

2957.

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), а во врска со членовите 4 и 5 од Законот за оперативно - техничка агенција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/18) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 9 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2017 и 73/2017), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 27 август 2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПЛАТА НА ДИРЕКТОР НА ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКАТА АГЕНЦИЈА - ОТА

1. Коефициентот за утврдување на плата на Директорот на Оперативно - техничката агенција - ОТА изнесува - 4,0.

2. Основицата за пресметување на платата на Директорот на Оперативно - техничката агенција - ОТА се утврдува согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

3. Решение за определување на платата на Директорот на Оперативно - техничката агенција - ОТА, врз основа на коефициентот утврден во точката 1 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од денот на изборот на Директорот на Оперативно - техничката агенција - ОТА.

Бр. 16-5036/1      Комисија за прашања на изборите  
31 август 2018 година      и именувања на Собранието на  
   Република Македонија  
   Претседател,  
   **Илија Димовски, с.р.**

**2958.**

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 7 и став 2 од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/11, 109/14 и 140/2018), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2018 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПАТАРИНА**

1. Во Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2006 и 143/2007) во точката 1 зборовите: "во висина од 30 %" се заменуваат со зборовите: "во висина од 20%".

2. Во точката 2-а по зборовите: "(фискална сметка)" се додаваат зборовите: "и печатена потврда, односно белешка за корисник на платежна картичка издадена заедно со фискалната сметка за платена патарина (слип кој е потпишан од пратеникот) или друг соодветен начин на електронска наплата".

3. Во точката 4 по зборовите: "или службена белешка" се бришат и по нив се додаваат зборовите: "и печатена потврда, односно белешка за корисник на платежна картичка издадена заедно со фискалната сметка за платена патарина (слип кој е потпишан од пратеникот) или друг соодветен начин на електронска наплата".

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-5037/1      Комисија за прашања на изборите  
31 август 2018 година      и именувања на Собранието на  
   Република Македонија  
   Претседател,  
   **Илија Димовски, с.р.**

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

**2959.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.83/2018), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015 и 12/2017), Судскиот совет на Република Македонија на 283-та седница одржана на ден 30.08.2018 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН  
СУД ГЕВГЕЛИЈА**

За судии поротници на Основен суд Гевгелија се избрани:

1. Каме Каев и
2. Виктор Костадинов.

Оваа одлука влегува во сила на 31.8.2018 година.

Бр. 02-1098/2      Судски совет  
30 август 2018 година      на Република Македонија  
   Скопје      Претседател,  
   **Зоран Карацовски, с.р.**

**2960.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.83/2018), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015 и 12/2017), Судскиот совет на Република Македонија на 283-та седница одржана на ден 30.8.2018 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР**

За судии поротници на Основен суд Гостивар се избрани:

1. Богинка Илиеска
2. Сервет Јусуфи
3. Маја Наумческа

4. Верица Николоска
5. Тони Михајлоски
6. Маја Смилеска
7. Маја Кипроска
8. Мехас Муртезани
9. Марија Симеска и
10. Стојна Попоска.

Оваа одлука влегува во сила на 31.8.2018 година.

Бр. 02-1180/2  
30 август 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

**2961.**

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 31 став 1 алинеја 3, член 47 став 1 точка 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 73 став 1 алинеја 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018), на ден 30.8.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Се утврдува престанок на функцијата претседател на Основен суд Берово и на судиската функција на Емилија Буриќ, судија на Основен суд Штип, по сопствено барање.

Решението влегува во сила од 31.8.2018 година.

Бр. 02-1095/4  
30 август 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

**2962.**

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30 став 1 точка 3 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 69/06,150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), на ден 30.8.2018 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Бекир Шаини, му престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради исполнување на услови за старосна пензија од 14.8.2018 година.

Оваа одлука влегува во сила од 31.8.2018 година.

Бр. 02-1192/1  
30 август 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

**2963.**

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 30.08.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

Се констатира престанок на судиската функција на Надица Андреева, судија на Врховниот суд на Република Македонија, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 31.8.2018 година.

Бр. 02-1194/1  
30 август 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

**2964.**

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), а во врска со член 62 став 6 од истиот закон, член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 124/15), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-431 од 15.08.2018 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), бр.08-1063 од 01.10.2015 година, а согласно Заклучокот, бр.02-3850/4 од 30.08.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 37-та седница одржана на 30.8.2018 година донесе

**ОДЛУКА**

### ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ СКОПЈЕ – ВО СТЕЧАЈ (СО ПРЕТХОДЕН НАЗИВ ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ СКОПЈЕ)

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-1063 од 01.10.2015 година на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ

Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), поради неисполнување на обврската од член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, со оглед на фактот дека радиодифузерот не ги исполнил минималните кадровски услови од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, односно затоа што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

3. Оваа Одлука е конечна.

#### О б р а з л о ж е н и е

Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-1063 од 01.10.2015 година, за емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на државно ниво, телевизиски програмски сервис со претежно информативен општ формат, на македонски јазик.

Согласно член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за обезбедување на телевизиско или радио емитување покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузерот треба да исполнува посебни минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми, од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и другите прописи, донесени врз основа на него (член 29 став 1 од цитираниот Закон).

Во член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, бројот и структурата на вработените лица за телевизија на државно ниво која емитува програма преку сателит и јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, треба да биде 30 (триесет), од кои 10 (десет) со висока стручна спрема (ВСС) вработени како новинари.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при проверка на „Службен весник на Република Македонија“ бр.119 од 28.06.2018 година, како и при редовна проверка на објавите на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија на 02.07.2018 година, констатираше дека со Решение 1 Ст.бр. 137/18 од 22.06.2018 година, на Основниот суд Скопје II Скопје е отворена стечајна постапка на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје.

Во врска со горенаведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 26.07.2018 година, испрати Допис-Барање информации наш арх бр.03-3018/2 до Христина Јонова - стечаен управник на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје-во стечај, со кој допис, покрај другото, побара информација за тоа, дали во напреднаведеното трговско друштво има промена на бројот и структурата на вработените лица, промена на одговорниот уредник (одговорно лице на програма во радиодифузерот) или други евентуални промени, како и за текот на стечајната постапка и исходот од стечајната постапка, а во насока на преземање на понатамошни дејствија од страна на Агенцијата, кои се во нејзина надлежност, согласно одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

На 15.08.2018 година, од страна на Христина Јонова стечаен управник на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај, доставен е Допис, во врска со нашето барање за информација (наш арх.бр.03-3507/8), со кој Агенцијата беше известена, дека сите затекнати вработени во радиодифузерот со денот на отворањето на стечајната постапка биле одјавени од страна на стечајниот управник на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), при што во радиодифузерот во моментот немало вработени лица, односно по отворањето на стечајната постапка од страна на стечајниот управник биле ангажирани (две) лица.

Следствено на тоа, истиот ден, односно на 15.08.2018 година, стручната служба на Агенцијата изврши вонреден административен надзор над субјектот на надзорот, ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) при што изготви Писмен извештај за извршен административен надзор бр.03-3732/1 од 15.08.2018 година, во кој беше констатирано дека ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) не ги исполнува минималните кадровски услови, предвидени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од цитираниот Закон и подзаконските акти донесени врз основа на него, како и од условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, Директорот на агенцијата може да презема мерки, односно да достави Предлог до Советот на Агенцијата за одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелно медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување пред истекот на рокот за која што е издадена и ќе го избрише радиодифузерт од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку по издавањето на дозволата настанат околности, што претставуваат законски пречки за имателот да ја врши дејноста.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ја покренува Советот по Предлог на Директорот на Агенцијата.

Со оглед на констатираното прекршување на член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, во согласност со член 83 став 1 и став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 5 од цитираниот Закон, овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата, достави Предлог Уп1 бр.08-431 од 15.08.2018 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје-во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) бр.08-1063 од 01.10.2015 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 34-та седница одржана на 17.08.2018 година, со Заклучокот, бр.02-3725/4 од 17.08.2018 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-431 од 15.08.2018 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), доставен од предлагачот, м-р Драгица Љубевска овластено лице од страна на Директорот на Агенцијата.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), бр.08-1063 од 01.10.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата на 17.08.2018 година, до радиодифузерт – стечајниот управник достави во писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје, Известување Уп1 бр.08-431 од 17.08.2018 година во кое му беше укажано дека Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на овластеното лице од страна на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-431 од 15.08.2018 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, поради прекршување на член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од цитираниот Закон, радиодифузерт ќе биде избри-

шан од регистарот на радиодифузери. До Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека Известувањето Уп1 бр.08-431 од 17.08.2018 година, било уредно примено на 20.08.2018 година, од страна на Христина Јоновска, стечаен управник на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје- во стечај. Исто така, наведеното Известување беше доставено и во електронска форма на 17.08.2018 година на електронската адреса на радиодифузерт: [televizijanova\\_sk@yahoo.com](mailto:televizijanova_sk@yahoo.com).

На 27.08.2018 година, од страна на вработени лица во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, доставено е Известување бр.03-3848/1 со кое се известува дека заклучно со 10:00 часот на 27.08.2018 година (понеделник), во архивата на Агенцијата не е доставена документација од која што ќе може да се констатира дека Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата бр.08-1063 од 01.10.2015 година - ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје- во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) не ја исполнил обврската предвидена во член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување, Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-3850/4 од 30.08.2018 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-1063 од 01.10.2015 година за телевизиско емитување на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската предвидена во член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, односно поради тоа што по издавањето на дозволата настанати се околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Уп1 бр. 08-431  
30 август 2018 година  
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги,  
Претседател на советот,  
**Лазо Петрушевски, с.р.**

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**2965.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена на Решението за утврдување на тарифа за водна услуга на ЈП ВОДОВОД Куманово бр. 03-1300/1 од 20.07.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр. 08-108/17 од 23.07.2018 година, на седницата одржана на 30.08.2018 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП ВОДОВОД КУМАНОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈП ВОДОВОД Куманово се утврдува тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2018 година во износ од 30,13 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2019 година во износ од 30,95 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2020 година во износ од 31,91 ден/м<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 2,39%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 2,49%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 2,58%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи решението УП1 бр.08-108/17 од 24.11.2017 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-108/17  
30 август 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**2966.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 15 став (5) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и член 12 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оценка бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена на Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово бр. 03-2239 од 13.07.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр. 08-163/17 од 13.7.2018 година, на седницата одржана на ден 30.8.2018 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДИНА

1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Берово се утврдува тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:

- за 2018 година во износ од 4,04 ден/m<sup>3</sup>;
  - за 2019 година во износ од 4,08 ден/m<sup>3</sup>;
  - за 2020 година во износ од 4,14 ден/m<sup>3</sup>.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 26,38%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 25,74%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 25,37%

3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.

5. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи решението УП1 бр.08-163/17 од 21.11.2017 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-163/17  
30 август 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски**, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018161